



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 18 февруари 1976

Скопје

Број 4

Год. XXXII

Претплатата за 1976 година изнесува 350 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-601-128

28.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ ВО 1976 ГОДИНА

Се прогласува Законот за распределба на дополнителните средства на општините за 1976 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 февруари 1976 година.

Број 06-363
3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието
на СРМ,

Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Претседателството
на СРМ,

Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се распределуваат дополнителните средства на општините утврдени со Републичкиот буџет за 1976 година.

Член 2

Дополнителните средства во износ од 452.684.000 динари се распределуваат по општини, во висина на остварените дополнителни средства во 1975 година, зголемени, во зависност од просечно остварените средства по жител за 1975 година за финансирање на буџетот на општината и на самоуправните интересни заедници за образованието, културата, физичката култура и социјалната заштита во општината и тоа со:

— 11,5% на општините Гостивар, Брод Македонски, Демир Хисар, Струмица, Кичево, Тетово, Куманово, Кратово, Радовиш, Дебар, Крушево, Крива Паланка, Винаца Македонска, Делчево, Прилеп и Берово;

— 7% на општините Валандово, Битола, Кочани, Пробиштип, Ресен и Кавадарци; и

— 4% на општините Струга, Свети Николе, Неготино, Охрид, Титов Велес, Гевгелија, Штип и Скопје.

Член 3

Врз основа на критериумите од член 2 на овој закон, дополнителните средства на општините за 1976 година, по општини, се утврдуваат:

1. Берово	6.886.000	динари
2. Битола	22.552.000	"
3. Брод Македонски	8.835.000	"
4. Валандово	2.457.000	"
5. Винаца Македонска	6.362.000	"
6. Гевгелија	7.267.000	"
7. Гостивар	26.779.000	"
8. Дебар	8.134.000	"
9. Делчево	8.652.000	"
10. Демир Хисар	7.882.000	"
11. Кавадарци	8.147.000	"
12. Кичево	14.314.000	"
13. Кочани	10.247.000	"
14. Кратово	7.854.000	"
15. Крива Паланка	11.134.000	"
16. Крушево	5.594.000	"
17. Куманово	32.518.000	"
18. Неготино	5.615.000	"
19. Охрид	13.566.000	"
20. Прилеп	23.287.000	"
21. Пробиштип	3.858.000	"
22. Радовиш	9.033.000	"
23. Ресен	6.864.000	"
24. Свети Николе	7.743.000	"
25. Скопје	87.300.000	"
26. Струга	16.641.000	"
27. Струмица	15.771.000	"
28. Тетово	45.079.000	"
29. Титов Велес	14.221.000	"
30. Штип	8.092.000	"

Член 4

Освен средствата од член 3 од овој закон, за републички стандард за задолжително основно образование се обезбедуваат дополнителни средства на општините:

— Тетово	5.652.000	динари
— Гостивар	1.921.000	"

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

29.

Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 338, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА

I

За претседател на Судот на здружениот труд на Македонија се избира:

Душко Горгиев, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ и републички секретар за труд.

II

За судии на Судот на здружениот труд на Македонија се избираат:

1. Панта Илиев, секретар на Секретаријатот за арбитража во Стопанската комора на Македонија,

2. Петар Јовчев, судија на Окружниот суд — Скопје,

3. Томе Несторовски, директор на Секторот за правни и општи работи во Деловната заедница за патен сообраќај „Македонија сообраќај“ — Скопје,

4. Бахри Исџами, началник на Одделението за странско осигурување во Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија,

5. Бранка Антоновска-Циривири, судија на Окружниот суд — Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-345
3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

30.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25, член 338, алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 37 од Законот за општествениот правобранител на самоуправувањето, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК И ПОМОШНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

I

За заменик на републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето се именува

Душко Апостоловски, директор на Кадровскиот сектор во рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

II

За помошници на републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето се именуваат:

1. Перо Андоновски, советник на републичкиот секретар за правосудство,

2. Зејнел Беговиќ, судија на Општинскиот суд — Скопје II и

3. Тодор Аџисанков, директор на Секторот за општи и правни работи во „Аутомакедонија“ увоз-извоз — Скопје.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-344
3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

31.

Врз основа на член 318, став 1, точка 24, член 338, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 6 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД — БИТОЛА И ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖЕН СТОПАНСКИ СУД СКОПЈЕ

I

За претседател на Окружниот стопански суд во Битола се избира:

Јорго Ристевски, досегашен судија на Окружниот стопански суд Битола.

За судија на Окружниот стопански суд во Битола се избира:

Васил Гагачев, дипл. правник, вработен во Заводот за урбанизам — Битола.

II

За судии на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат:

Љубомир Крстевски, директор на Општо-кадровскиот и правен сектор во „Енергоинвест Алумина“ — Скопје.

Стеван Петанчевски, зам. општински јавен обвинител — Скопје,

Јелица Серафимовска, судија на Општинскиот суд — Скопје I.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-343
3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

32.

Врз основа на член 1, став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот на републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО

I

Се разрешува од должноста претседател на Републичката комисија за културни врски со странство

Цветан Грозданов, поради истекот на времето за кое е именуван.

За претседател на Републичката комисија за културни врски со странство се именува

Ацо Шопов, член на Претседателството на Македонската академија на науките и уметностите.

За член на Републичката комисија за културни врски со странство се именува

Дарко Дамевски, артист од Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-342

3 февруари 1976 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

33.

Врз основа на член 2, став 2 од Законот за средствата за пошумување на голините („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ВО 1976 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за пошумување на голините во 1976 година, корисниците на средствата, мерките што ќе се финансираат со тие средства, како и начинот на користење на средствата.

II

Средствата за пошумување на голините за 1976 година се утврдуваат во износ од 15.050.000 динари, а се обезбедуваат од:

— пренесените средства од 1975 година	50.000
— средствата на Републиката за инвестиции во стопанството, наменети за пошумување на голините	10.000.000
— средствата на Републичкиот буџет за 1976 година наменети за пошумување на голините	5.000.000

III

Корисници на средствата за пошумување на голините во 1976 година можат да бидат општините и заинтересирани организации на здружениот труд.

IV

Средствата за пошумување на голините во 1976 година ќе се користат за садење, одгледување и чување на шумските насади на голините, за заштита од растителни болести и штетници за производство на шумски садници, за научно-применувачки мерки за пошумување и заштитата на насадите, за набавка на механизација за пошумување и одгледување на насади, како и за функционални трошоци за стручно-технички и материјални трошоци за пошумување на голините и тоа во следните износи:

— садење на нови насади	2.500.000 дин.
— одгледување и чување на подигнати насади во претходните години	4.500.000 дин.
— одгледување и чување на насадите на спомен-шумата „Гоце Делчев“	300.000 дин.
— расадничко производство	5.500.000 дин.
— научно-применувачки мерки за пошумување и заштитата	250.000 дин.
— обврски од претходната година	1.820.000 дин.
— друго	180.000 дин.

Распоредот на средствата по одделни намени од претходниот став по корисници ќе го врши Со-

ветот за пошумување на голините, а врз основа на програмите за пошумување на корисниците на средствата и извршените работи.

V

Средствата за пошумување на голините се даваат на корисниците без обврска на враќање.

Средствата за садење, одгледување и чување на шумските насади на голините можат да се користат доколку корисниците на средствата обезбедат сопствено учество најмалку 20% од вкупниот износ на пресметковната вредност на работите.

VI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-373

3 февруари 1976 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

34.

Врз основа на член 31 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 3. II. 1976 година и на седницата на Собранието на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување, одржана на 2. II. 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1975 ГОДИНА И ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за утврдување на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СРМ во 1975 година и за 1976 година, донесена од Собранието на СРМ на 27. XII. 1974 година, под бр. 03-3183, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 49/74.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1976 година.

Број 06-388

3 февруари 1976 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Собранието на Републиката
заедница за здравство и здравствено осигурување,
Никола Арсовски, с. р.

35.

Врз основа на член 62, став 3 од Законот за судските такси („Службен весник на СРМ“, бр. 46/72 и бр. 34/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено политичкиот собор, одржани на 3 февруари 1976 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ПРИХОДИТЕ ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ СУДСКИ ТАКСИ ЗА 1976 ГОДИНА

I

Делот од приходите од републичките судски такси во износ од 12.220.000 динари, согласно со член 62, став 1 од Законот за изменување на Законот за судските такси, ќе се користат како дополнителни средства во следните износи:

- а) За довршените судски згради во местата:
 1. Битола, за судската зграда на Општинскиот суд и Општинското јавно обвинителство 1.840.000 д.
 2. Гевгелија, за судската зграда на Општинскиот суд и Општинското јавно обвинителство 800.000 д.
 3. Гостивар, за судската зграда на Општинскиот суд и Општинското јавно обвинителство 450.000 д.
 4. Кратово, за судската зграда на Општинскиот суд 270.000 д.
 5. Крива Паланка, за судската зграда на Општинскиот суд и Општинското јавно обвинителство 350.000 д.
 6. Радовиш, за судската зграда на Општинскиот суд и Општинското јавно обвинителство 950.000 д.
 7. Ресен, за судската зграда на Општинскиот суд 220.000 д.
 8. Скопје, за судската зграда на Општинскиот суд Скопје I и Општинското јавно обвинителство 720.000 д.
 9. Струга, за судската зграда на Општинскиот суд и Општинското јавно обвинителство 120.000 д.
 10. Струмица, за судската зграда на Општинскиот суд и Општинското јавно обвинителство 750.000 д.
- б) За довршување на Воспитно-поправниот дом — Тетово и на судските згради во местата:
 1. Тетово, за објектите на новиот Воспитно-поправен дом 1.400.000 д.
 2. Берово, за судската зграда на Општинскиот дом и Општинското јавно обвинителство 1.450.000 д.
 3. Делчево, за судската зграда на Општинскиот суд 600.000 д.
 4. Кавадарци, за судската зграда на Општинскиот суд и Општинското јавно обвинителство 1.400.000 д.
 5. Свети Николе, за судската зграда на Општинскиот суд и Општинското јавно обвинителство 900.000 д.

II

Средствата од точка I ќе ги користат општините на чии подрачја се изградени односно се градат судските згради.

За користењето на средствата Републичкиот секретаријат за правосудство склучува договор со соодветните општини.

Во договорот се определува начинот на користење на средствата определени со оваа програма.

III

Носител на изградбата-инвеститор на Воспитно-поправниот дом во Тетово е Републичкиот секретаријат за правосудство.

IV

Динамиката на користењето на средствата, распределени со оваа програма, ја утврдува Републичкиот секретаријат за правосудство.

V

Средствата распределени со точка I под б) од оваа програма му се пренесуваат на корисникот во текот на 1976 година секои три месеци според приливот на средствата, врз основа на изготвена инвестиционо-техничка документација за објектот.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-364
3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Тога Николовски, с. р.

36.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за финансирање на мерките за унапредување на индивидуалното земјоделство, („Службен весник на СРМ“ бр. 46/1975), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделна седница на Соборот на здружениот труд, одржана на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ВЕШТАЧКИ ЛИВАДИ НА ЕРОЗИВНИ ОРАНИЦИ И МЕЛИОРИРАЊЕ НА ПРИРОДНИ ЛИВАДИ ВО РИДСКОПЛАНИНСКОТО ПОДРАЧЈЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1976 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдува програма на мерки за создавање на вештачки ливади на ерозивни ораници и мелиорирање на природни ливади во ридскопланинските подрачја во СР Македонија во 1976 година, што ќе се финансира од буџетот на Социјалистичка Република Македонија.

II

Средствата за финансирање на мерките утврдени со оваа програма се обезбедуваат од републичкиот буџет за 1976 година, во износ од 2.000.000 динари.

III

Средствата од 2.000.000 динари од претходната точка ќе се користат:

- за субвенционирање на набавката на тревен семенски материјал и вештачко ѓубре за создавање на вештачки ливади на 500 ха ерозивни ораници 1.700.000 динари

од тоа:

- 1) — за семе 900.000 динари
- 2) — за вештачко ѓубре 800.000 динари

— за субвенционирање на набавката на вештачко ѓубре за мелиорирање на 1.000 ха природни ливади

300.000 динари
СЕ ВКУПНО: 2.000.000 динари

IV

Субвенционираниот семе и вештачко ѓубре за реализација на Програмата ќе ги користат општините преку стручните служби за унапредување на индивидуалното земјоделство во соработка со заинтересирани организации на здружениот труд врз база на претходно разработени програми по населби и индивидуални земјоделци во рамките на оваа програма. Општинските стручни служби за унапредување на индивидуалното земјоделство ќе склучат договор со непосредните корисници на субвенциите — индивидуалните земјоделци за наменско користење на средствата и со обврска правилно да ги извршат одредените земјоделски работи и како свое учество да вложат износ од 3.700 динари по 1 ха за создавање на вештачки ливади и за мелиорирање на природни ливади износ од 1.100 динари/ха.

Средствата за извршување на Програмата во 1976 година изнесува по хектар:

Извор на финансирање	Загrevување на ерозивни ораници Динари	Мелиорирање на ливади динари
— субвенции од Републиката	3.400	300
— средства од корисници — земјоделци	3.700	1.100
ВКУПНО:	7.100	1.400

Вкупните средства за извршување на програмните задачи во 1976 година изнесуваат:

Во мил. дин.

За создавање на вештачки ливади на ерозивни ораници			Мелиорирање на ливади			Се вкупно		
Учество на			Учество на			Учество на		
Субвенции	Корисници	Вкупно	Субвенции	Корисници	Вкупно	Субвенции	Корисници	Вкупно
1,70	1,85	3,55	0,30	1,10	1,40	2,00	2,95	4,95

V

Стручните и административните работи, како и реализацијата на програмата ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

VI

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-374
8 февруари 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

37.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25, член 334, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 161 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/71, 29/70, 39/71, 5/73 и 17/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СРЕДНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ВО СКОПЈЕ

I

Се разрешуваат од должноста членови на Советот на Средното училиште за внатрешни работи во Скопје, поради истекот на времето за кое биле избрани

1. Тошо Шкартов,
2. Трифун Максимовски.

За членови на Советот на Средното училиште за внатрешни работи во Скопје се именуваат:

1. Трајче Черепналковски, член на Секретаријатот на Претседателството на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија и претседател на Комисијата за општонародна одбрана и самозаштита, и
2. Јосиф Јошевски, виш инспектор на РСВР — Скопје.

За членови на Советот на Средното училиште за внатрешни работи во Скопје повторно се именуваат:

1. Ратко Спасовски, началник во РСВР и
2. Димче Димитриевски, член на Републичкиот одбор на Сојузот на борците од НОВ за Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-338
3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Тога Николовски, с. р.

38.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25, член 334, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 35, став 2 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ

I

За членови на Советот на Педагошката академија во Скопје, се именуваат:

1. Никола Куциновски, директор на гимназијата „Никола Карев“ во Скопје,

2. Димитар Гугушевски, советник во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето во Скопје, и

3. Веса Ололовска, делегат на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, учителка во основното училиште „Кузман Јосифовски-Питу“ — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-339
3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Гога Николовски, с. р.

39.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25, член 334, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА САМОУПРАВНИОТ ОРГАН НА СПОМЕНИКОТ НА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ — КРУШЕВО

I

За претставник на самоуправниот орган на Споменикот на национално-ослободителната борба и Илинденското востание — Крушево, се именува

Славка Фиданова, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-340
3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

40.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25, член 334, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 14 од Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ВЕТЕРИНАРЕН И СТОЧАРСКИ ИНСТИТУТ НА СРМ-ООЗТ ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ

I

За член на Работничкиот совет на Здружениот ветеринарен и сточарски институт на СРМ — ООЗТ Ветеринарен институт — Скопје, се именува

Благој Спанаковски, граничен републички ветеринарен инспектор во Гевгелија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-341
3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
--	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

41.

Врз основа на член 240 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 37 од 17. X. 1975 год.), Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, на седниците одржани на 3. II. 1976 година, донесоа

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ ОД ВОЈНАТА

I

За претседател на Комисијата за прашања на борците и инвалидите од војната се избира: Ангеле Божиновски.

II

За членови на Комисијата се избираат:

1. Славка Фидановска
2. Тихомир Шаревски
3. Благоја Божиновски
4. Сандре Божиновски
5. д-р Ксенија Беговиќ-Груева
6. Ангеле Михайловски
7. Садо Хаме
8. Спирко Стојчевски
9. Јаглика Врцкоска

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-372

3 февруари 1976 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Гога Николовски, с. р.

42.

Врз основа на член 17, став 4 од Деловникот на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Соборот на општините на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УВАЖУВАЊЕ ОСТАВКА НА ДЕЛЕГАТСКА ФУНКЦИЈА

I

Се уважува оставката на делегатот Љупчо Ковчегарски, избран во делегатската единица — Општина Берово.

II

На делегатот Љупчо Ковчегарски му престанува мандатот со денот на уважувањето на оставката.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-362

3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Соборот на општините
на Собранието на СРМ,
Блашко Јаневски, с. р.

43.

Врз основа на член 318, став 2 и член 332 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 3 февруари 1976 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДОТ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1976 ГОДИНА

Член 1

Девизните средства за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1976 година, утврдени со Одлуката за утврдување на вкупниот износ на девизите за потребите на федерацијата, републиките и автономните покраини за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75) во вкупен износ од 123.571.250 динари, можат да се користат за стоковни и нестоковни плаќања на републичките органи и организации, општините, самоуправните интересни заедници, установите, општествените организации и граѓанските-правни лица кои својата дејност ја вршат на територијата на Социјалистичка Република Македонија и за други потреби на Републиката и тоа:

— за нестоковни плаќања износ од 22.457.000 динари
— за стоковни плаќања износ од 91.243.000. динари
— за намирување на непредвидените и недоволно предвидените потреби на Републиката (резерва) до износ од 9.871.250 динари

За користењето на средствата на резервата одлучува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да го овласти републичкиот секретар за финансии да одобрува користење на девизи од резервата утврдена во став 1 на овој член до определен износ.

Член 2

Од вкупниот износ на девизите од член 1 на оваа одлука 90% се распоредуваат во девизи кои се од значење за одржување на ликвидноста на меѓународните плаќања и 10% во други девизи.

Распоредот на девизите, во рамките и односите утврдени во член 1, како и претходниот став на овој член, по одделни корисници и намени е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Се овластува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да може да врши измена на намената за користење на распоредените девизи на одделни корисници, ако за тоа постојат оправдани причини.

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ако утврди дека одделни корисници нема во целост да ги искористат утврдените девизи, може, по претходна согласност од корисниците, неискористените средства да ги пренесе во резервата.

Член 4

Собранијата на Општата заедница на образованието и на Републиката самоуправа заедница за наука ќе извршат распоред по одделни корисници на утврдениот износ на девизите.

Член 5

Се овластува републичкиот секретар за финансии, според потребите, да донесува решенија за користење на девизите утврдени за потребите на собранијата на општините и на Заедницата на општините и градовите на Македонија.

Член 6

Со девизите утврдени со оваа одлука можат да се вршат плаќања најдоцна до 31 декември 1976 година.

Член 7

Корисниците на девизи се должни, најдоцна до 31 јануари 1977 година, да му поднесат на Републичкиот секретаријат за финансии извештај за користењето на одобрените девизи во 1976 година.

Член 8

Извршниот совет ќе му поднесе на Собранието на СР Македонија извештај за користењето на девизите според оваа одлука до 30 април 1977 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-365

3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Соборот на
здружениот труд,
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

РАСПОРЕД

на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1976 година

(изразено во динари)

Ред. бр.	КОРИСНИК	За нестоковни плаќања		За стокковни плаќања		ВКУПНО
		конвертибилни	други	конвертибилни	други	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Собрание на СР Македонија	180.000	20.000	900.000	100.000	1.200.000
2.	Извршен совет на Собранието на СР Македонија	500.000	100.000	6.990.000	—	7.590.000
3.	Македонска академија на науките и уметностите	80.000	—	—	—	80.000
4.	Републички секретаријат за внатрешни работи	1.000.000	—	13.000.000	1.000.000	15.000.000
5.	Главен штаб за народна одбрана	—	—	500.000	—	500.000
6.	Републички секретаријат за образование и наука	100.000	—	—	—	100.000
7.	Републички секретаријат за култура	114.000	—	—	—	114.000
8.	Републички секретаријат за здравство и социјална политика	300.000	—	1.500.000	500.000	2.300.000
9.	Републички секретаријат за индустрија и трговија	100.000	—	—	—	100.000
10.	Републички секретаријат за сообраќај и врски	40.000	39.000	—	—	79.000
11.	Републички секретаријат за земјоделство и шумарство	78.000	36.000	—	—	114.000
12.	Републички секретаријат за економски односи со странство	80.000	—	—	—	80.000
13.	Републички хидрометеоролошки завод Скопје	50.000	50.000	2.650.000	—	2.750.000
14.	Републички завод за статистика	—	—	610.000	—	610.000
15.	Републички завод за техничка соработка	2.000.000	—	—	—	2.000.000
16.	Републичка геодетска управа	30.000	—	100.000	—	130.000
17.	Републичка комисија за културни врски со странство	700.000	70.000	300.000	—	1.070.000
18.	Републичка комисија за верски прашања	600.000	—	—	—	600.000
19.	Централен комитет на Сојузот на комунистите на Македонија	200.000	—	300.000	—	500.000
20.	Архив на Македонија	115.000	—	33.000	—	148.000
21.	Македонски народен театар	—	—	4.040.000	—	4.040.000
22.	Радио телевизија — Скопје	2.000.000	1.000.000	26.000.000	1.000.000	30.000.000
23.	НИП „Нова Македонија“	1.710.000	315.000	—	—	2.025.000
	— ООЗТ Нова Македонија	1.380.000	220.000	—	—	—
	— ООЗТ Редакција „Вечер“	40.000	20.000	—	—	—
	— ООЗТ Редакција „Остен“	50.000	20.000	—	—	—
	— ООЗТ Бирлик	20.000	—	—	—	—
	— ООЗТ Флака	20.000	—	—	—	—
	— ООЗТ Печатница	165.000	35.000	—	—	—
	— ООЗТ Издавачка дејност	35.000	20.000	—	—	—
24.	Народна банка на Македонија	140.000	40.000	1.620.000	—	1.800.000
25.	Служба на општественото книговодство-центра — Скопје	96.000	—	1.150.000	—	1.246.000
26.	Стопанска комора на Македонија	200.000	50.000	300.000	—	550.000
27.	Совет за истражувачки работи во рударството	51.000	43.000	—	—	94.000
28.	Завод за испитување на градежни материјали	—	—	2.400.000	—	2.400.000
29.	Стрелачки сојуз на Македонија	—	—	550.000	—	550.000
30.	Сојуз на радиоаматерите на Македонија	—	—	1.300.000	—	1.300.000
31.	Сојуз на организациите за физичка култура на Македонија	120.000	—	500.000	—	620.000
32.	Дирекција за координација на интегрален развој на сливот на р. Вардар	30.000	30.000	—	—	60.000

1	2	3	4	5	6	7
33.	Собрание на општините и на Заедницата на општините градовите на Македонија	1.907.125	1.092.875	2.000.000	—	5.000.000
34.	Собрание на град Скопје	500.000	—	9.250.000	—	9.750.000
35.	Општа заедница на образованието	650.000	400.000	6.150.000	1.500.000	8.700.000
36.	Републичка самоуправни инте- ресна заедница за наука	900.000	100.000	4.000.000	—	5.000.000
37.	Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување	4.000.000	500.000	—	—	4.500.000
38.	Заедница на пензиското и инвалид- ното осигурување на Македонија	—	—	1.000.000	—	1.000.000
	CE:	18.571.125	3.885.875	87.143.000	4.100.000	113.700.000
39.	Девизна резерва	2.000.000	4.371.250	3.500.000	—	9.871.250
	ВКУПНО:	20.571.125	8.257.125	90.643.000	4.100.000	123.571.250

44.

Врз основа на член 86, точка 12 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 3 февруари 1976 година, донесе

ОСНОВНА ПРОГРАМА

ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Основната програма за работа на Собранието на Социјалистичка Република Македонија потаѓа од уставната положба на Собранието конституирано врз делегатски принцип и од неговата уставна позиција во општествено-политичкиот систем како орган на општественото самоуправување и највисок орган на власта во рамките на правата и должностите на Републиката.

Основи за изработка на Основната програма се задачите и работите што произлегуваат од уставот, општествените планови и утврдената политика на општествено-економскиот развој на земјата, состојбите во општествените области во Републиката, програмите за работа на соборите на Собранието на СФРЈ; од задачите што произлегуваат од документите на Сојузот на комунистите на Југославија и на Сојузот на комунистите на Македонија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија, како и од потребите и иницијативите на здружениот труд и Стопанската комора на Македонија и на другите самоуправни организации и заедници.

Во концептирањето на Основната програма изразени се предлозите, мислењата и ставовите искажани на проширената седница на Претседателството на Собранието, во врска со програмирањето, одржана на 24 јуни 1974 година и на Советувањето за функционирањето на делегатскиот систем во собранијата на општините и на Републиката, на кое зедоа учество претставници на собранијата на општините, Извршниот совет на Собранието, Заседницата на општините и градовите на Македонија и на општествено-политичките организации во Републиката, одржано на 28 јуни 1974 година.

При изготвувањето на Основната програма земени се предвид и предлозите, мислењата и ставовите на делегациите на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките организации, на делегатите, на работните тела на Собранието и на соборите, што се искажани во претресот по нацртите на програмите за работа на соборите на Собранието за 1976 година.

По нацртите на програмите за работа на соборите на Собранието свои мислења, предлози и сугестии дадоа и организации на здружениот труд, месни заедници, самоуправни интересни заедници, општествено-политичките организации, Извршниот совет и републичките органи на управата, собра-

нијата на општините и Заедницата на општините и градовите на Македонија, како и други органи и организации со кои Собранието остварува соработка во вршењето на своите уставни функции. Овие мислења, предлози и сугестии, исто така, се земени предвид при изготвувањето на Основната програма за работа на Собранието.

2. Основната програма треба да придонесе за поуспешно остварување на функциите на Собранието. Таа треба да претставува инструмент за осмислена и пообјективно определена акција и ангажираност на Собранието, посебно како орган на општественото самоуправување, и на сите носители на општествените права и должности во решавањето суштествените проблеми и прашања од севкупниот општествено-економски, политички и културен развој на Републиката. Со тоа ќе се насочува и проширува општествената акција на работничката класа, работните луѓе и граѓаните во развивањето на социјалистички самоуправни односи, во совладувањето на тековните и развојните задачи во сите сфери на општествениот труд.

Поуспешното остварување на уставните функции и задачи на Собранието и на оваа Основна програма претпоставува сестрана и содржајна соработка и координација на сите носители на правата и должностите и нивен активен и ангажиран однос во иницирањето, предлагањето, поставувањето и разрешавањето на прашања од општествен интерес.

Врз основа и во согласност со оваа Основна програма, соборите и работните тела на Собранието и на соборите, имајќи ги предвид иницијативите, предлозите и сугестиите на делегатската основа, делегациите и делегатите, донесуваат свои програми и планови за работа и сите тие претставуваат единствена целина во програмирањето работата на Собранието.

3. Собранието, утврдувајќи ја политиката и одлучувајќи за основните прашања од значење за политичкиот, стопанскиот, социјалниот и културниот живот и општествениот развој, во наредниот период своите активности ќе ги насочи особено во следните основни правци:

- остварување на уставот и натамошна изградба на социјалистичките самоуправни односи;
- утврдување и остварување на развојната и тековната политика и на политиката на економска стабилизација;
- доизградување и усовршување на републичкото законодавство и на правниот систем на Републиката;
- зголемување ефикасноста на надзорот над остварувањето на уставноста и законитоста;
- остварување на концепцијата на општонародната одбрана и јакнење на општествената самозаштита;
- остварување на правата и должностите на Републиката во вршењето на функциите на федерацијата;
- остварување на меѓурејубличката соработка.

I. ОСТВАРУВАЊЕ НА УСТАВОТ И НАТАМОШНА ИЗГРАДБА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ОДНОСИ

Остварувањето на уставот во сите области на општествениот живот е основна стратешка цел и насока за идниот општествено-економски, политички и културен развој. Притоа, од особено значење е обезбедувањето на доминантна улога на работничката класа во севкупниот процес на општествената репродукција и во вршењето на политичката власт. Остварувањето на уставните решенија во општествено-економските и општествено-политичките односи е долготраен процес, во кој работничката класа и сите работни луѓе треба да имаат решавачка улога на творечки субјекти во барањето и изнаоѓањето на решенија за развој на нашето социјалистичко самоуправно општество, како слободна асоцијација на производителите.

Собранието, соборите и работните тела, поаѓајќи од овие уставни определби, низ севкупните свои активности ќе се залагаат и ќе придонесуваат за проширување на условите за натамошен развој на социјалистичкото самоуправно општество врз основа на сестрана развиеност на производните сили, висока продуктивност на трудот и сестран развој на човекот како слободна личност.

Активностите на Собранието за натамошна изградба на социјалистичките самоуправни односи, особено ќе бидат насочени кон натамошно развивање на самоуправувањето и на самоуправните социјалистички продукциони односи, како основна претпоставка за зацврстување на доминантната улога на работничката класа и за остварување на нејзините интереси и интересите на сите работни луѓе во севкупниот општествен и политички живот.

1. Унапредување на социјалистичките самоуправни односи во здружениот труд

Активностите во натамошното унапредување на социјалистичките самоуправни односи во здружениот труд особено ќе бидат насочени кон:

— доследно остварување на уставната концепција за основната организација на здружениот труд како основна форма на здружување на трудот, во која работниците непосредно и рамноправно ги остваруваат своите општествени, економски и други самоуправни права и одлучуваат за други прашања за својата општествено-економска положба. Притоа, треба да се надминуваат формалистичките пристапи и непотполности во конституирањето на основните организации на здружениот труд;

— натамошно интензивирање на процесите на здружување на трудот и средствата во повисоки облици на здружување врз основа на поврзаноста на процесот на трудот, заедничко планирање на развојот, здружување на средствата на проширената репродукција, заедничко развивање на научната и технолошката основа на трудот, заедничко настапување на пазарот, основање на основни (интерни) банки и решавање на други заеднички потреби и интереси на здружените работници, обезбедувајќи им ги притоа уставните права на работниците во основните организации на здружениот труд, како носители на одлучувањето во сите овие односи, довршување на процесите за здружување во репродукциони целини по гранки, групации и дејности во сферата на материјалното производство и во општествените дејности;

— натамошно изградување на постојните самоуправни интересни заедници; создавање на гранички самоуправни интересни заедници; формирање на нови самоуправни интересни заедници во областа на комуналните дејности, енергетиката, водостопанството, сообраќајот и другите дејности на материјалното производство врз уставните принципи, како фактори на деатизацијата и за раз-

вој на новите општествено-економски односи во областите во кои се формирани и во областите во кои ќе се формираат;

— натамошно афирмирање на доходот како еден од суштествените мотиви на стопанисувањето на здружениот труд и на доходовните односи како општествена економска суштина на социјалистичките самоуправни односи; доследно остварување на неотуѓивото самоуправно право — работниците во основните организации на здружениот труд непосредно да одлучуваат за целокупниот доход остварен во различни облици на здружување на трудот и средствата, во согласност со своите права и одговорности спрема другите работници во здружениот труд и спрема општествената заедница како целост, остварувајќи го со тоа процесот на претворање на вишокот на трудот во потребен труд на здружените работници;

— остварување на уставниот принцип на секој работник, во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарност на работниците во здружениот труд, од доходот на основната организација на здружениот труд да му припаѓа личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес, што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација;

— постојните решенија во системот на цените, даноците и придонесите, и во системот на доходот, што се засновуваат врз прекумерно арбитражување на државните органи, да се заменуваат со такви услови и институции со кои понатаму ќе се развива творечката иницијатива на работниците и ќе се создава простор здружениот труд да ги преземе функциите во оваа сфера во согласност со самоуправниот социјалистички систем;

— надминување на отпорите и на бавноста во процесите за побрзо и порешително воспоставување на самоуправни општествено-економски односи меѓу работниците во производните организации на здружениот труд и работниците во организациите на здружениот труд што се занимаваат со работите на прометот со стоки и услуги; во целината на тие односи работниците во производството да одлучуваат за резултатите на својот труд и да се надминува монополската положба на трговијата и нејзиното осамостојување од производството, да се поттикнува самоуправното спогодување и општественото договарање во овие сфери на општествениот труд, за да се овозможи во прометните организации да се концентрира доходот и средствата за проширена репродукција отуѓени од работниците во производството.

2. Натамошно остварување и усовршување на делегатскиот систем

Делегатскиот систем претставува квалитетна новина не само во собранискиот, туку и воопшто во општествено-политичкиот систем, во насока кон остварување на доминантната улога на работничката класа и работните луѓе од градот и селото, во непосредното одлучување за општествената репродукција. Тој претставува основа за конституирање и функционирање на собранијата на општествено-политичките заедници, на самоуправните органи во здружениот труд, самоуправните интересни заедници и воопшто во сите сфери во одлучувањето по општествените прашања. Со неговото воведување се прават крупни чекори напред во натамошното продлабочување на самоуправните социјалистички односи во поопштествувањето на вршењето на политичката власт.

Тргнувајќи од овие уставни поставки, Собранието ќе се залага и ќе обезбедува услови собранискиот систем што подоследно да израснува од

самоуправните производни односи и да биде логично продолжување на самоуправните односи во здружениот труд.

Во оваа смисла Собранието:

— ќе го следи, проучува и анализира функционирањето на делегатскиот систем, а посебно собранискиот систем и ќе презема мерки за нивното натамошно доизградување и усовршување;

— ќе ја приспособува и усовршува организацијата на Собранието, на Извршниот совет и на републичките органи на управата, како и на другите органи и организации што вршат работи и дејности од посебен општествен интерес, со цел тие да бидат во функција на делегатскиот систем и здружениот труд;

— преку сите свои активности ќе ги шири просторите за вградување на делегатскиот систем како универзален принцип во одлучувањето по општествените прашања;

— ќе утврдува и презема мерки за натамошно изградување и усовршување на системот на информирање на делегатите, делегациите и широката самоуправна основа за што поцелосно и поквалификувано одлучување во вршењето на функциите на власта и на управувањето со другите општествени работи.

Делегатскиот систем во практиката ќе се оживотворува во онаа мера, во која ќе се успее да се покренат сите организирани социјалистички сили, работничката класа и сите работни луѓе за целосен продор на новите уставни суштини и односи во здружениот труд, во политичкиот систем и во сите клетки на општествениот живот.

Делегатскиот систем доследно ќе се оживотворува во практиката, доколку успешно функционираат сите самоуправни механизми во организациите на здружениот труд, месните заедници, општината и Републиката. Само со раздвиженост на сите самоуправни структури, со цел да се постигнува единство на мислата и акцијата, со стварно и креативно учество на сите работни луѓе, ќе се обезбеди во одлучувањето да се поаѓа од интересите на работничката класа, на здружениот труд, на работните луѓе од градот и селото.

3. Натамошно остварување и продлабочување на рамноправноста на народностите

Активностите на Собранието во наредниот период ќе бидат насочени кон сестрано и доследно остварување на уставните одредби за рамноправност на македонскиот народ и народностите во Социјалистичка Република Македонија.

Собранието и неговите органи ќе преземаат мерки со кои, преку синхронизирана општествена акција, ќе се обезбедува целосна рамноправност на народностите во сите области на општествениот труд и творештвото.

4. Натамошно социјалистичко самоуправно организирање и развој на земјоделството

Собранието во натамошното социјалистичко самоуправно организирање и развој на земјоделството:

— ќе ги продолжи своите активности за спроведување на концепцијата за развој и социјалистичка преобразба на земјоделството и селото, за развој на социјалистичките самоуправни продукциони односи и производни сили во земјоделството преку самоуправно поопштествување и за јакнење на сојузот меѓу работниците и селаните преку здружениот труд;

— ќе се залага и ќе ги унапредува условите здружениот труд доследно да ја остварува аграрната политика и за побрз развој на агроиндустријскиот комплекс;

— ќе се залага за повисоки облици на самоуправно и современо организирање и здружување на трудот и средствата во агроиндустријскиот комплекс, преку самоуправно и доходовно поврзување и здружување на работниците од основните ор-

ганизации на здружениот труд во примарното производство, преработката и прометот и функционално интегрирање со образовно-воспитниот, научно-истражувачкиот и применувачкиот труд, по групации, дејности и производи; за натамошно осовременување на здружениот труд во оваа сфера, со засилена економска кондиција, продуктивност и ефикасност, преку масовно присуство и примена на науката, научни и техничко-технолошки достигања, со зголемено и големосериско производство и специјализација, со оптимално активирање на природните предности и потенцијалите во општествениот и индивидуалниот сектор;

— ќе се залага за забрзување и довршување на процесите за остварување на уставната позиција на земјоделецот и на членот на неговото домаќинство кој се занимава со земјоделство: да му се гарантира правото, работејќи со средства на кои постои право на сопственост, да ја остварува со уставот утврдената самоуправна положба во социјалистичките општествено-економски односи, да располага со остварените резултати на својот труд, да ги задоволува своите лични и општествени потреби и врз основа на својот придонес, да ја остварува својата социјална сигурност и солидарност;

врз основа на личниот труд земјоделците да имаат во начело иста положба и во основа исти права и должности како и работниците во здружениот труд со општествени средства;

соодветни права и обврски земјоделците да имаат и во поглед на здружувањето на трудот и на средствата, како и во односите на размената на пазарот и во кредитните односи;

земјоделците да можат да го здружуваат својот труд и средствата на трудот во земјоделски задруги и во други облици на здружување на земјоделците или да ги здружуваат со организации на здружениот труд, што е поблиску уредено со законот за здружување на земјоделците;

здружувајќи го слободно и рамноправно својот труд и средствата на трудот со работниците во здружениот труд со општествени средства, земјоделците да ја прошируваат материјалната основа на својот труд и да се користат со резултатите на општиот материјален и општествен развој и врз таа основа поцелосно да ги задоволуваат своите лични и општествени потреби и да ги развиваат своите работни и други способности, да управуваат рамноправно со работниците на таа организација со заедничките работи, заеднички да одлучуваат за заеднички остварениот доход и да учествуваат во неговата распределба според својот придонес во остварувањето на тој доход во согласност со самоуправна спогодба;

— ќе се залага, заедно со сите други фактори, современиот — економски и стручно силен — здружен труд со општествени средства во областа на земјоделството и преработувачката индустрија на земјоделски сировини, што ќе се ангажира исцело за засилување на општествено-економската положба на земјоделците со личен труд и средства и за активирање на нивните потенцијали на современ пиво, да добие приоритет и сестрана поддршка во остварувањето на таа уставна и развојна задача како и за натамошниот вкупен прогрес на таквите организации на здружениот труд.

5. Натамошен развој на општествените дејности

а) Образование и наука

Во натамошниот развој на образованието и науката, со посебен акцент на уставното рестројување и реформата на образованието и воспитувањето, Собранието особено ќе се залага за:

— неодољна и целосна реформа на Универзитетот во сообразност со ставовите на Сојузот на комунистите на Македонија;

— остварување на функционална интеграција на научниот и воспитно-образовниот труд;

— завршување на процесите за функционално интегрирање на здружениот труд од сферата на науката и образованието со здружениот труд во сферата на материјалното производство и општествените дејности по репродукциони целини, гранки, групации и дејности, во првата половина на 1976 година, за да се овозможи извршување на законските обврски;

— уставно престојување и реформа на сите степени на образованието и воспитувањето во согласност со основите на меѓурејубличкиот договор;

— унапредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот и личните доходи и нивно доведување во корелација со движењата на личните доходи во стопанството;

— натамошно засилување на материјалната основа на науката и создавање поголем број на младите научни кадри;

— отстранување на општествените нерационалности во правец на: постигање повисока организираност на трудот, современо опремување и подигање ефикасноста на работењето; создавање на претпоставки грото на генерацијата што завршува средно образование да се активира во процесот на материјалното производство и другите сфери на трудот; перманентното образование и образованието од работа да израснуваат во доминантен облик на образование, а студирањето на повисоките степени на образованието претежно да се врши од работа и низ работа;

— решавачки пресврт и оспособување на образовните организации од сите степени на образованието и воспитувањето, наставата да ја организираат и изведуваат таму каде што има повремен и траен интерес и потреби од кадри од одредени профили. Тоа ќе претставува основа и главен правец кон дисперзија на образованието од сите степени, со почитување на начелата на рационалност и ефикасност како и обезбедување на квалитет и флексибилност во создавањето на кадри и профили по динамика според стварните сегашни и развојни потреби.

б) Култура

Во натамошниот развој на културата и творештвото, Собранието низ своите активности ќе се залага за:

— подобрување на материјалната и кадровската база и јакнење на класната суштина во развојот на културата и творештвото;

— работничката класа и сите работни луѓе да завладеат со условите на културниот развој и да станат решавачки субјект во конципирањето на културната политика;

— натамошно доближување на културните вредности и творештвото до сите работни луѓе и граѓани;

— работните луѓе и граѓаните и самите да стануваат носители на културниот живот развивајќи го културниот аматеризам и творештвото.

в) Физичка и техничка култура

Во натамошниот развој на физичката и техничката култура Собранието низ своите активности ќе се залага за:

— подобрување на материјалната и кадровската база и натамошен развој на физичката и техничката култура;

— создавање на поповолни општествени услови за ширење и омасовување на физичката и техничката култура.

г) Здравство и социјални дејности

Собранието ќе се залага за натамошно јакнење на материјалната и кадровската основа, за развој на самоуправните општествено-економски односи во здравството и социјалните дејности и за нивното интегрирање во единствен систем на самоуправно здружениот труд.

д) Финансирање на општествените дејности

Во развојот на општествените дејности направени се значителни чекори со формирањето на са-

моуправните интересни заедници. Меѓутоа, сè уште треба да се вложуваат напори и да се овозможи работниците во нив доходот да го стекнуваат преку слободна и директна размена на трудот со работните луѓе, чии потреби и интереси ги задоволуваат во зависност од придонесот што го даваат во развојот на производните сили во општеството, порастот на националниот доход, порастот на продуктивноста на трудот и задоволувањето на заедничките потреби на работните луѓе.

6. Самоуправно организирање на работните луѓе и граѓаните во месните заедници

Ќе продолжат активностите на Собранието, работните луѓе и граѓаните во месната заедница да одлучуваат за остварувањето на своите заеднички интереси и за солидарно задоволување на заедничките потреби и месната заедница да се развива како една од основните форми на самоуправно организирање на работните луѓе и граѓаните во политичкиот систем, а со тоа и како суштествена основа на делегатскиот систем.

7. Уставно престојување на државните органи

Зафатите и продорите на сè поголема самоуправна организираност врз уставни принципи бараат неодојни и решителни напори во унапредувањето и приспособувањето на дејствувањето на извршните и управните органи на собранијата на општествено-политичките заедници, и на другите органи и организации што вршат дејности од посебен општествен интерес, во правец на натамошно изградување на самоуправниот политички систем и односи.

Иако структурата на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и на извршните совети на собранијата на општините е во согласност со Уставот, односно со статутите на општините, тие треба методот на своето работење да го развиваат и изградуваат така што да даваат непосреден придонес во натамошното усовршување на општествено-политичкиот систем во сообразност со Уставот.

Организацијата на управата треба што побрзо да се прилагоди кон самоуправните општествени односи, со цел методот на самоуправното дејствување да дојде до поголем израз и во оваа област на општествената и државната организација.

8. Кадровската политика во функција на натамошна изградба на самоуправниот социјалистички систем и односи

Тргнувајќи од критериумите и ставовите на Сојузот на комунистите, утврдени на Десеттиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и Шестиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија за кадровската политика во самоуправното социјалистичко општество, од особено значење на кадровската политика за општиот развој и посебно за развојот на самоуправните социјалистички односи, како и од значајните и бројните уставни функции на Собранието во креирањето и остварувањето на современа кадровска политика, Собранието особено ќе се залага за:

— доследно остварување на ориентацијата — на сите раководни самоуправни и јавни функции во организациите на здружениот труд и во другите самоуправни организации и заедници да се привлекуваат и да го понесат товарот на прогресот, пред сè, личности со творечки пристап и заложби, осведочени борци за самоуправен социјалистички развој, стручно афирмирани во одредени области од општествениот живот, луѓе со развиено чувство на одговорност и, воопшто, со потврдени стручни и морално-општествени и човечки вредности;

— натамошна демократизација и поопштествување на кадровската политика;

— кадровската политика да биде во најнепосредна функција на самоуправните односи;

— работните луѓе да бидат нејзини непосредни носители и да влијаат врз планирањето, образованието и сите форми на подготовка и избор на кадрите;

— во изборот и именувањето на кадрите што ги врши Собранието да се обезбедат широки консултации, непосредно и стварно учество на делегатската основа и реализација на класна кадровска политика;

— утврдување на долгорочна политика за издигање на кадрите што ќе одговара на нарастните потреби на севкупниот општествен развој на Републиката.

II. УТВРДУВАЊЕ И ОСТВАРУВАЊЕ НА РАЗВОЈНАТА И ТЕКОВНАТА ПОЛИТИКА И НА ПОЛИТИКАТА НА ЕКОНОМСКАТА СТАБИЛИЗАЦИЈА

Пред Собранието во наредниот период стојат мошне сложени задачи во врска со остварувањето на тековната политика и со подготовките и утврдувањето на политиката за развој на Републиката.

1. При конципирањето и утврдувањето на развојната политика, во што здружениот труд, по репродукциони целини, гранки, групации и дејности, ќе има главен збор, треба да се појде од осмислени и организирани настојувања за: оживување растежот на производството, интензивирање на инвестиционата активност, смирување на инфлацијата и обезбедување на економска стабилизација.

Ова треба да се постигне со ангажиран однос на сите носители на општествените права и должности за остварување на современа организираност и ефикасност на здружениот труд, како во основните организации на здружениот труд, така и во повисоките облици на здружување на трудот и средствата, што ќе може трајно да обезбедува зголемено производство, зголемена продуктивност на трудот, зголемена доходност, а оттаму и зголемена акумулативност, како основа за натамошен развој и повисок личен и општествен стандард.

Основни претпоставки за идната развојна политика на Републиката, покрај другите елементи, треба да бидат, и посмирена општа и заедничка потрошувачка и поинтензивно и сестрано штедење. Штедењето треба да почнува од производните трошоци, преку повисока стапка на користење на капацитетите и воопшто од трошењето и работењето во сите сфери на производството и во непроеизводните сфери, во севкупниот процес на општествената репродукција.

Во утврдувањето на развојната политика, придржувајќи се за наведените стратешки задачи, Собранието:

— ќе го следи извршувањето на заедничката политика за долгорочен развој на Републиката и федерацијата и ќе се грижи за нејзиното остварување;

— ќе го донесе општествениот план за развој на Републиката од 1976 до 1980 година, ќе учествува во донесувањето на среднорочниот план на федерацијата и ќе се грижи за нивното остварување;

— ќе ги утврдува односно ќе учествува во утврдувањето на основите на заедничката политика за економскиот и социјалниот развој на Републиката односно на федерацијата за едногодишни периоди и ќе се грижи за нивното остварување;

— ќе ја утврдува политиката на општата и заедничката потрошувачка и ќе донесува републички буџет и ќе учествува во утврдувањето на вкупниот обем на средствата за финансирање на федерацијата;

— ќе ја утврдува политиката за порамномерен регионален развој на материјалните сили и општествените дејности во Републиката и ќе го следи нејзиното остварување;

— ќе ги следи процесите за реформа на образованието и ќе ја утврди политиката за преструк-

турирање, развој и дисперзија на образовните институции во Републиката во периодот од 1975—1990 година;

— ќе донесува едногодишни среднорочни и долгорочни програми за развој на другите области за кои е тоа предвидено со закон;

— ќе утврди механизам за распределба на приходите меѓу Републиката и општините.

2. Во натамошното унапредување на овие процеси, работничката класа и здружениот труд да станат доминантен фактор во одлучувањето во севкупната општествена репродукција, во конципирањето и реализирањето на тековната и развојната политика и во создавањето на услови тие да го преземат решавањето на сложените општествено-економски проблеми, особено е потребно:

— зацврстување на основните организации на здружениот труд како основни клетки на самоуправниот репродуктивен однос и нивно поврзување и здружување; обезбедување на социјална стабилност и сигурност на материјалната положба на работниците во здружениот труд; воспоставување на порамномерни услови за стекнување на доход на единствениот југословенски пазар;

— постојано осовременување, оптимизирање и ефикасност на работењето во здружениот труд, до степен на конкурентна способност на домашниот и странскиот пазар, преку масовно присуство и примена на науката, научните и техничко-технолошките достигнувања, со современа рационална и ефикасна организација и други квалитетни фактори што ќе обезбедува зголемено производство, висока продуктивност на трудот, доходност и висока акумулација, а наедно со тоа и повисок личен и општествен стандард, како и услови за натамошен развој.

Во таа смисла, здружениот труд по репродукционите целини, гранки, групации и дејности, потребно е врз самоуправни основи да утврдува општествено оправдани норми и стандарди особено за:

— современо и ефикасно работење;

— потребната квалификациона структура и профили на кадри;

— општествено оправдано работно време и други трошоци на работењето по единица производ и услуги;

— апсолутен износ на средствата на потрошен личен доход по единица производ и услуга.

3. Собранието ќе се залага сите носители на економски одлуки при одлучувањето да се раководат од соодветните критериуми на утврдената политика за економска стабилизација, конкретизирани сходно на своите потреби, имајќи предвид дека тие критериуми еволуираат според промените и потребите што стварноста ќе ги наложува односно дека надлежните органи соодветно ќе ги иновираат и дополнуваат во функција на здружениот труд и на остварувањето на утврдената развојна и тековна политика.

Во таа насока, во развојното и тековното работење, приоритет и поддршка треба да имаат:

— производството на основните артикли за исхрана и стратешките сировини;

— стопанската инфраструктура неопходна за вкупниот општествено-економски развој, енергетиката, сообраќајот;

— извозните активности што даваат позитивни нето-девизни ефекти; капацитетите со кои рационално ќе се супституира увозот; развојот на дејностите што ја ангажираат куповната сила и дејствуваат позитивно врз конјуктурата на домашниот пазар, засновани во најголема можна мера врз домашни сировини и труд, и што се од значење за намирување на основните потреби на населението;

— проблемот на вработеноста и вработувањето на активниот пораст на населението, особено на квалификуваните кадри како нужна претпоставка за оптимално искористување на природните и про-

изводните ресурси, со посебно внимание на ликвидирањето на безработноста на стручните кадри и на квалификуваната женска работна сила;

— инвестиционата активност што ќе придонесе за: отстранување на неусогласеноста во општествената репродукција; зголемување на порамноправното вклучување на организациите на здружениот труд во меѓународната поделба и поврзување на трудот; поцелосно користење на постојниот произведен потенцијал; реализирање на договорените рамки на економските односи со странство по регионална структура и по вкупниот обем на производи; користење на знаењата и творештвото на стручните и научни кадри, како и развој и заштита на сопствената технологија, сходно на нашите општествено-економски и природни услови; создавање на услови за работа од аспектот на стварните долгорочни интереси и потреби на работните луѓе; обезбедување на заштита на работните луѓе при работа, а на населението заштита на околината и природните услови за живеење;

— однесувањето на инвеститорот засновано врз целосна одговорност и ефикасност без да се бараат однесувања и какво и да било изземање од системот, освен во рамките дадени во уставот и во спогодбите меѓу работниците и организациите на здружениот труд; обезбедување на финансиски средства за целосна изградба и за почеток на производството, вклучувајќи ги и обртните средства; обезбедување на материјални претпоставки за идното производство — енергија, вода, сировини, заштита на околината; обезбедување долгорочна реализација на производството односно услугата; економскиот ефект да биде повисок од просекот во групацијата, а најмалку до тој просек; обезбедување примена на договорените пошироки развојни обврски и услови во однос на: вработувањето, стручната спрема и натамошното оспособување на работниците за работа и управување, менувањето на стопанската структура и остварувањето на приоритетните правци на развојот, остварувањето на минималните критериуми на техничко-технолошко усогласување и поврзување на земјата, почитувањето на стратешко-одбранбените аспекти, остварувањето на утврдената станбена политика и станбено-комуналната изградба и слично.

Основни носители на остварувањето на политиката на економска стабилизација, со што ќе се обезбедуваат постабилни односи во стопанството и општеството, се работниците во здружениот труд кои општествено-економски се најзаинтересирани за економската стабилизација, а и се повикани да обезбедуваат што постабилни услови за својот развој. Работниците во здружениот труд, преку разни облици на хоризонтално и вертикално поврзување и преку делегатскиот систем, претставуваат основен фактор во креирањето и спроведувањето политиката на стабилен и динамичен економски и социјален развој во сите средини и на сите нивоа на општествената организираност.

III. ДОИЗГРАДУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКОТО ЗАКОНОДАВСТВО И НА ПРАВНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКАТА

Во областа на законодавната дејност ќе продолжи процесот на доизградување и усовршување на републичкото законодавство и на правниот систем на Републиката, во согласност со уставните решенија.

Правниот систем на Републиката, како интегрален дел на единствените основи на правниот систем на Југославија и како правен систем на социјалистичко самоуправно општество треба:

— да биде доследен правен израз на со уставите утврдени основи самоуправни општествено-економски и политички односи, за да се овозможи остварување и натамошен развој на тие односи;

— да придонесе за оживотворување на политиката, целите и задачите што произлегуваат од документите на X конгрес на СКЈ и на VI конгрес на СКМ и на тој начин да ги изрази историските интереси на работничката класа и на сите работни луѓе, како и правците во развојот на самоуправното социјалистичко општество;

— да го зацврсти принципот на уставноста и законитоста во остварувањето на слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот, самоуправувањето, општествената сопственост, самоуправните и другите права на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките заедници.

При изградбата на таквиот правен систем треба да се тргнува од следните претпоставки:

1. Бројноста и суштинскиот карактер на уставните промени, посебно во областа на основните општествено-економски односи ја налагаат потребата од создавање на нов правен систем. Тоа треба да биде цел на законодавната политика. Преку тоа ќе се одговори и на барањата на револуционерниот континуитет на развојот на нашето општество и на основните правно-политички цели на законодавната реформа.

2. Законодавството да биде засновано врз основните правни институти утврдени со уставите, со што ќе се обезбеди новата општествено-економска положба на работникот, како основен субјект на општествено-економските односи и како носител на сите права, должности и одговорности во севкупноста на општествено-економските односи, пред сè, односите на општествената репродукција.

3. Во законодавната дејност да се обезбеди рационализација на законодавниот систем и да се отстранат бројноста, парцијалноста и различното регулирање на исти односи во повеќе законодавни акти.

4. Законодавниот систем мора да го поддржува и уште повеќе да го афирмира развојот на самоуправното право врз основа на самоуправно уредување на правата, обврските и одговорностите на субјектите на основните општествено-економски односи, а пред сè, преку општествените договори, самоуправните спогодби и другите самоуправни општи акти, во согласност со законот.

Новиот законодавен систем треба да го овозможи и да го забрза развојот на таквото автономно право.

5. Респективно да се отстрануваат појавите кои доведуваат до надминување на со уставите утврдениот обем и димензии на нормативната надлежност на Републиката и да се настојува да се остави што поширок простор односите да се регулираат преку општествено договарање и самоуправно спогодување и со самоуправни акти на организациите на здружениот труд, месните заедници, другите самоуправни организации и заедници и општините.

Ваквите тенденции во развојот на републичкото законодавство треба да придонесат за ослободување и афирмација на творечките иницијативи на работните луѓе и граѓаните за самоуправно уредување на односите во согласност со условите и потребите во кои тие работат и живеат, како и за децентрализација на законодавната иницијатива.

6. Неопходна е содржинска и временска усогласеност на републичкото со сојузното законодавство, а посебно со системските закони.

Во остварувањето на единствени основи на правниот систем посебно значење има меѓурејубличката соработка за законодавно уредување на оние прашања што се од посебно значење за остварување на единството на општествено-економскиот и политичкиот систем на СФРЈ, како и на други прашања што се од заеднички интерес.

7. Собранискиот делегатски систем битно треба да го измени севкупниот законодавен процес. Тој треба да овозможи во законите да дојдат до целосен израз интересите на работничката класа и на сите работни луѓе, кои фактички стануваат твор-

ци на законот, да овозможи ставовите и мислењата во кои се изразуваат тие интереси, да се конфронтираат, усогласуваат и формулираат во вид на заеднички прифатени одлуки. За таа цел неопходно е да се развива адекватен систем на информирање, со оглед на тоа што целосната и сеопфатна информираност е основна претпоставка за секое одлучување.

Во таа смисла подготовките и донесувањето на значајни системски закони треба да се одвиваат по постапка што ќе обезбеди најшироко и најсеопфатно консултирање на базата.

Преку јавни дискусии, стручни консултации и договарања, во законодавниот процес треба да се вклучуваат најшироките кругови на заинтересираниите соодветни општествено-економски и политички субјекти и со тоа да се надминуваат рамките на затворениот круг на неговите автори и да се создаваат услови за секоја самоуправна иницијатива.

8. Со цел да се спроведе натамошна децентрализација на законодавниот систем, треба да се поддржуваат самоуправните иницијативи и да се пренесуваат овластувања врз организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, општествени организации, здруженија на граѓани и на други организации, во областите на нивната дејност, со свои акти да уредуваат и односи од поширок интерес, да решаваат во поединечни предмети за определени права и обврски и да вршат други јавни овластувања.

9. Законодавниот систем треба да биде што постабилен, да не трпи чести изменувања и дополнувања. Тие навистина не ќе можат да се одбегнат, но затоа треба да се сведат на оние случаи во кои ќе биде неопходна таква парцијална законодавна акција. Но и во тие случаи, кога со измените и дополнувањата суштински се менува законот или кога се во прашање измени и дополнувања од поголем обем, корисно би било наместо нив да се донесуваат нови целосни закони.

IV. ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА НАДЗОРОТ НАД ОСТВАРУВАЊЕТО НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА

Поаѓајќи од тоа дека на работничката класа и на работните луѓе им се потребни ефикасни државни органи, кои доследно ќе ги остваруваат задачите утврдени со уставот и законите, ќе го штитат самоуправувањето и општествениот поредок, Собранието ќе се грижи за:

— доследно и целосно остварување на задачите што произлегуваат од заклучоците на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија за зајакнување на законитоста во работењето на стопанството;

— што поефикасно функционирање на судовите на здружениот труд и општествениот правобранител на самоуправувањето;

— стручно, кадровско, материјално и организационо оспособување на органите на државната управа, правосудството, органите за внатрешни работи, службата на општественото книговодство, даночните, инспекциските и другите служби, за ефикасно остварување на нивната улога и за почитување на уставноста и законитоста во сите области на општествениот живот.

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА КОНЦЕПЦИЈАТА НА ОПШТОНАРОДНАТА ОДБРАНА И ЈАКНЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА

Собранието трајно и одговорно ќе се ангажира преку сите свои активности во натамошната изградба и јакнење на единствениот систем на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

Во оваа смисла пред Собранието се поставуваат следните задачи:

— низ законодавната и друга активност што повеќе да се изразува творештвото и иницијативата на работниот човек, како основен носител и решавачки фактор на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

— да утврдува и презема мерки за обезбедување на материјални и други услови за јакнење на општонародната одбрана и општествената самозаштита;

— организирање, прилагодување и оспособување на Собранието, неговите собори и нивните работни тела за работа во воени услови;

— јакнење на општествениот надзор и засилување на самоуправната работничка контрола, заштитата на самоуправните права и на општествената сопственост.

VI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ВРШЕЊЕТО НА ФУНКЦИИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Собранието ќе учествува во утврдувањето на политиката на федерацијата и во донесувањето на законите од делокругот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, што се донесуваат во согласност со собранијата на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини.

Собранието ќе се залага за зголемена одговорност за ефикасно функционирање на органите на федерацијата и за развивање на најширока соработка, спогодување и договарање меѓу републиките и автономните покраини во Југославија како целина врз принципите на рамноправност, солидарност и заемност.

Со сите свои активности Собранието ќе настојува преку одговорно учество на собранијата на републиките и покраините во изградувањето на вкупните социјалистички самоуправни односи во земјата и натаму да јакне кохезијата на југословенската заедница и да се зацврстува нејзината меѓународна положба и углед.

Собранието ќе учествува рамноправно со собранијата на другите социјалистички републики и на социјалистичките автономни покраини во утврдувањето и спроведувањето на надворешната политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на нејзините односи со други држави и за натамошно развивање на сестраната соработка со соседните земји.

Собранието ќе ги разгледува прашањата кои се однесуваат на остварувањето на правата на деловите на македонскиот народ што како национално малцинство живеат во соседните земји.

Реализацијата на политиката за побрз развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово ќе претставува посебна активност на Собранието заради нејзиното посебно значење за унапредување на меѓунационалните односи и зацврстувањето на единството на нашата социјалистичка заедница.

VII. ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕЃУРЕПУБЛИЧКАТА СОРАБОТКА

Собранието ќе продолжи со остварувањето на соработката со собранијата на другите социјалистички републики и на социјалистичките автономни покраини и со нив ќе развива меѓусебни односи во остварувањето на задачите од заеднички интерес, а особено во поглед на усогласувањето на стопанскиот и општиот општествен развој, во уредувањето на општествените односи и во други области од надлежноста на републиките и покраините, кога е тоа во заеднички интерес и придонесува за создавање на повољни услови за остварување правата на работните луѓе, граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници, рамноправноста на народите

и народностите и за обезбедување на единството и стабилноста на југословенскиот пазар, народната одбрана и безбедноста на земјата.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-411
3 февруари 1976 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

45.

Врз основа на член 168 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУДЖЕТИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА

1. Во Упатството за составување на завршната сметка на бюджетите на Републиката и општините за 1974 година („Службен весник на СРМ“, бр. 14/74 и 5/75), во називот, во точките 10 (потточките 1) и 5) став 4) и 16 став 1 и во називите на обрасците ЗСВ I до VIII, бројката „1974“ се заменува со бројката „1975“.

2. Во точката 4 потточката 10) се брише.

3. Во точката 6 став 3 и 4, бројката „1974“ се заменува со бројката „1975“, а бројката „1975“ се заменува со бројката „1976“.

4. То точката 13 став 1 и точката 15 став 3 бројката „1975“ се заменува со бројката „1976“.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-488/1
17. II. 1976 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

46.

Врз основа на член 78 од Законот за средствата за работа на органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 29/73), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕТО НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 1974 ГОДИНА

1. Во Упатството за начинот на изготвување на завршната сметка на органите на управата за 1974 година („Службен весник на СРМ“, бр. 6/74 и 5/75), во називот, во точките 1 и 4 (потточките 1) до 8), во главата II поднасловите 1, 2, 6 и 9, во точките 7 став 1, 8 став 1, 9 став 6, 10 став 1, 11 став 16, 13 став 1 и 14 став 1 и во називите на обрасците I до VIII бројката „1974“ се заменува со бројката „1975“.

2. Во точката 6 став 1 (потточка 1) и став 2 и 3 и во точките 12 и 15, бројката „1974“ се заменува со бројката „1975“, а бројката „1975“ се заменува со бројката „1976“.

3. Во точката 17, зборовите „5 март 1975“ се заменуваат со зборовите „29 февруари 1976“.

4. Во точката 19 став 1, бројката „15“ се заменува со бројката „10“.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-488/1
17 II 1976 година
Скопје

Републички секретар за
финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

47.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на членот 4 од Одлуката за утврдување ерозивни подрачја на територијата на општината Битола бр. 03-7834/1, донесена од Собранието на општината Битола на 28 јули 1966 година, по одржаната јавна расправа на 24 декември 1975 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 4 од Одлуката за утврдување ерозивни подрачја на територијата на општината Битола бр. 03-7834/1, донесена од Собранието на општината Битола на 28 јули 1966 година („Службен гласник на општина Битола“ бр. 13/66), во делот во кој е определено дека со ерозивните подрачја од член 2 од одлуката управува Водостопанското претпријатие „Пелагонија“ во Битола.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Битола“.

3. По повод на претставка Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 31/75 од 2 октомври 1975 година поведе постапка за оценување законитоста на член 4 од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука.

Во текот на претходната постапка и на јавната расправа, Судот утврди дека во членот 2 од оспорената одлука се утврдени подрачјата на кои земјиштето е загрошено од ерозија и порои и дека во членот 4 од таа одлука е определено со противерозивниот систем, со ерозивните подрачја од членот 2 да управува Водостопанското претпријатие „Пелагонија“ во Битола. Потоа Судот, на основа прибавените известувања, утврди дека Водостопанското претпријатие „Пелагонија“ во Битола управува со сите парцели кои според одлуката спаѓаат во ерозивните подрачја на тој начин што извршило преориентација на културата и нив ги држи во владение.

Оспорената одлука е донесена на основа ставот 1 на член 3 од Законот за заштита на земјиштето од ерозија и порои („Службен весник на СРМ“ бр. 20/60 и „Службен весник на СРМ“ бр. 4/65 и 16/65), според кој ерозивното подрачје го утврдува општинското собрание со одлука. Според ставот 1 на член 5 од овој закон, објекти за заштита на земјиштето од ерозија и порои се градежни објекти и долгогодишни земјоделски и шумски насади подигнати за таа цел кои, според ставот 2 на овој член, се изградуваат односно подигаат така што да претставуваат единствена заштита и економско-техничка целина на ерозивното подрачје (противерозивен систем). Со противерозивниот систем, според членот 14 од законот, управува водна заедница, шумарска или земјоделска работна организација одредена од органот што го утврдил ерозивното подрачје, а кој може да оснива и посебна работна организација за управување со противерозивниот систем изграден на тоа подрачје. Овој закон престанал да важи со влегувањето во сила на Законот за водите.

Од друга страна и според членот 103 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73), со чие влегување во сила престанал да важи Законот за заштита на земјиштето од ерозија и порои, границите на ерозивното подрачје (еро-

дирано и од ерозија загрозено подрачје) ги определува општината или спогодбено собрание на две или повеќе општини ако ерозивното подрачје се протега на две или повеќе општини, а Извршниот совет на Собранието на СР Македонија може да прогласи ерозивно подрачје за чие прогласување е надлежно општинско собрание, ако тоа е потребно заради заштита на големи стопански или поважни сообраќајни објекти. Врз основа на одлуката за прогласување на ерозивното подрачје и елаборатот за заштитните мерки и работи за заштита на еродираните површини, согласно членот 110 од законот, органот на општината надлежен за водостопанство издава одделни решенија за мерките што секој сопственик односно корисник на еродирани површини е должен во определен рок да ги спроведе, а според членот 112 од овој закон, доколку сопственикот односно корисникот на еродираната површина и покрај изречената казна не постапи според решението на општинскиот орган надлежен за водостопанство, општината донесува решение за ставање под присилна управа на земјиштето согласно со прописите за користење на селскостопанското земјиште. Што се однесува до изградбата, реконструкцијата и одржувањето на заштитните објекти и постројки за тоа, согласно ставот 1 на член 7 од овој закон, се грижи општината која, според ставот 2 на овој член, овие работи ги доверува на водостопанска организација на здружениот труд, а ако таква не постои на друга организација на здружениот труд, врз основа на склучен договор. Според тоа, од овој закон не произлегува овластување за општината, покрај можноста за утврдување на еродираните подрачја и подрачјата што се подложни

на ерозија и порои како и определување на мерките кои треба да ги преземе сопственикот или корисникот за заштита на поодделни површини од земјиштето во овие подрачја, да може да пропише и да ги довери на управување таквите подрачја на организацијата на здружениот труд, која се грижи за противерозивниот систем, и со тоа трајно да ги лиши сопствениците односно корисниците од правото на користење и владение со земјиштето на кое постои право на сопственост.

Со оглед на тоа што со членот 4 од Одлуката за утврдување ерозивни подрачја на територијата на општина Битола е определено Водостопанското претпријатие „Пелагонија“ во Битола да управува со ерозивните подрачја утврдени со одлуката, односно нив да ги држи во владение, а не како што произлегува од законските одредби само да се грижи за изградбата, реконструкцијата и одржувањето на заштитните објекти и постројки, Судот утврди дека овој дел од членот 4 од одлуката не е во согласност со членот 7 и членот 112 од Законот за водите, а не бил во согласност и со членот 14 од Законот за заштита на земјиштето од ерозија и порои во времето на неговото важење.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 31/75

24 декември 1975 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с.р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

61.

Врз основа на член 139 од Уставот на СР Македонија и член 4 од Меѓурепубличкиот општествен договор за основите на развојот на електро-стопанството од 1974 до 1980 година, Собранието на СР Македонија, Претседателството на Републиката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Стопанската банка — Скопје, Централна, Љубљанска банка — Филијала во Скопје, организациите на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје и „Електромакедонија“ — Скопје, и Собранието на општината на град Скопје, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1982 ГОДИНА

Член 1

Предмет на овој општествен договор е здружување на средствата за развој на електроизвори, високонапонска и дистрибутивна мрежа во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1982 година.

Член 2

Врз основа на билансните согледувања, потребите од електрична енергија по години ќе изнесуваат:

Во мил. КВТч						
1976 г.	1977 г.	1978 г.	1979 г.	1980 г.	1981 г.	1982 г.
4.017	4.406	5.165	5.735	6.395	6.950	7.420

Член 3

Дел од потребните количества на електрична енергија ќе се обезбедува со изградба на производствени, преносни и дистрибутивни капацитети и тоа:

Реден број	О б ј е к т	Почеток на подготвит. работи	Почеток на градбата	Завршување на изградбата
I. Започнати работи				
1.	ТЕ Неготино 1x210 МВт	—	1974	07.1977
2.	ТЕ Осломеј 1x120 МВт со рудник за јаглен	—	1973	11.1977
3.	Довод на Шарски води	—	1968	10.1976
4.	ДВ 380 кВ Косово—Скопје—Гевгелија и ТС 380/110 кВ Скопје	—	1974	12.1976
II. Нови објекти				
1.	ТЕ Битола I, 1x210 МВт со рудник за јаглен	1975	1976	09.1979
2.	ТЕ Битола II, 1x210 МВт со рудник за јаглен	1975	1977	11.1980
3.	ХЕ Тиквеш II 48 МВт	1976	1977	12.1978
4.	ХЕ Козјак 37,5 МВт	1976	1978	11.1981
5.	ХЕ Градец 54 МВт	1976	1978	11.1981
6.	ХЕ Чебрен 127,5 МВт	1976	1978	11.1982
7.	Високонапонска мрежа	—	1976	1982
8.	Студии и истражувања	—	1976	1982
III. Дистрибутивна мрежа				
		—	1976	1982

Член 4

Корисници на средствата за изградба на електроенергетски објекти од член 3 на овој договор се организациите на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје и „Електромакедонија“ — Скопје.

Член 5

Учесниците во овој општествен договор се согласија кредитирањето на објектите од член 3 на овој договор да се врши преку Стопанската банка — Скопје, Централна.

Член 6

Динамиката на вложувањето на средствата и градбата на објектите од член 3 на овој договор ќе се врши според усвоените програми на корисниците на средствата од член 4 на овој договор, во согласност со Програмата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Корисниците на здружените средства, по потреба, можат да вршат ребаланс на средствата што се обезбедуваат врз основа на овој договор и тоа Организацијата на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје на средствата што се издвојуваат за изградба на електроенергетски извори и преносна мрежа и Организацијата на здружениот труд „Електромакедонија“ — Скопје на средствата што се издвојуваат за изградба на дистрибутивна мрежа.

Член 7

Потребните средства за изградба на електроенергетските објекти предвидени во член 3 на овој договор ќе се обезбедуваат од:

1. Фондот на федерацијата за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини,
2. средствата на основните организации на здружениот труд на „Електростопанство“ — Скопје,
3. средствата на основните организации на здружениот труд на „Електромакедонија“ — Скопје,
4. учество на Стопанската банка — Скопје,
5. учество на Љубљанската банка — Филијала Скопје,
6. здружените средства врз основа на Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти,
7. средствата остварени од зголемување цената на електричната енергија по основ на овој договор за секој преземен киловат час,
8. учество на Фондот за обнова и изградба на Скопје за изградба на ХЕ „Козјак“,
9. во користење на странски кредити,
10. други извори.

Член 8

Средствата од точка 1 на член 7 ќе се обезбедат со издвојување на 15% од вкупниот прилив на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за периодот од 1976 — 1980 година.

Член 9

Средствата од точка 2 и 3 на член 7 ќе се обезбедат од основните организации на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје и на „Електромакедонија“ — Скопје од дистрибутивната дејност со издвојување на:

— најмалку 85% од средствата на остварениот доход по завршните сметки за 1975 година и наредните години се до 1982 година, по одбивање на средствата за договорните и законски обврски, како и на средствата за лични доходи на работниците, исплатени во согласност со основите и мерилата утврдени со Самоуправната спогодба за распределба на доходот и личните доходи;

— сите слободни средства на амортизацијата формирани од 1 јануари 1976 година до 31 декември 1982 година.

Под договорни обврски во смисла на алинеја 1 на став 1 од овој член се подразбираат: камати на кредити и надоместок за други банкарски услуги, премии за осигурување, обврски од доходот по основ на обезбедување на средства за заедничко работење и други договорни обврски, кои врз основа на закон се намираат од доходот, како и стасаните отплати по заеми што не се обезбедуваат од средствата на амортизацијата, а под законски обврски се подразбираат сите законски обврски, вклучувајќи го и издвојувањето на делот на заемот на Фондот на федерацијата за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, како и издвојувањето на Фондот на заеднички резерви.

Под слободни средства на амортизацијата во смисла на став 1, алинеја 2 од овој член се подразбираат вкупните калкулативни средства на амортизацијата, намалени за целиот износ на стасаните отплати по долгорочните заеми и за најнеопходните ремоти на активниот дел на електроенергетските објекти, по претходно одобрување од централните работнички совети на организациите на здружениот труд на „Електростопанство“ — Скопје и „Електромакедонија“ — Скопје.

Член 10

За плаќање на аванси, меѓуплаќања и отплата на кредитираниот дел на увозната опрема, како и за други плаќања спрема странство, за кои е потребно да се обезбедат сопствени девизни средства, на основните организации на здружениот труд на „Електростопанство“ — Скопје и на „Електромакедонија“ — Скопје се здружува пресметаното право за откуп на девизи по основ на амортизација.

Член 11

Средствата од точка 4 на член 7 ќе се обезбедат од банкарски средства на Стопанската банка — Скопје, Централна, со сите нејзини деловни единици и тоа сразмерно на состојбата на Фондот на основачите и вкупните динарски и девизни депозити на населението по завршните сметки за периодот од 1975—1982 година, но не помалку од 100 милиони динари годишно.

Издвоените средства од претходниот став на Стопанската банка — Скопје, Централна, ќе ѝ бидат вратени во 20 еднакви полугодишни анuitети, почнувајќи од 1 јануари 1983 година.

Средствата од точка 5 на член 7 ќе се обезбедат од банкарски средства на Љубљанската банка — Филијала во Скопје, по 10 милиони динари годишно и тоа во периодот од 1976—1980 година. Условите под кои ќе се користат кредитите ќе се утврдат договорно меѓу оваа банка, Стопанската банка — Скопје, Централна, и Организацијата на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје.

Член 12

Средствата од точка 6 на член 7 ќе се обезбедат и ќе се користат согласно со Законот за здружување на дел од средствата на општествената репродукција за изградба на електроенергетски објекти.

Член 13

Средствата од точка 7 на член 7 ќе се обезбедат со зголемување цената на електричната енергија за секој преземен киловат час на сите потрошувачи, освен на претшколските и школските установи, радио-телевизијата, театрите и музеите, и тоа:

- 3 пари од директните потрошувачи приклучени на преносната мрежа;
- 15 пари од потрошувачите — домаќинствата;
- 5 пари од организациите на здружениот труд од областа на индустријата и земјоделството;

— 25 пари од другите потрошувачи на електрична енергија.

Зголемувањето цената на електричната енергија ќе се изврши од 1 јануари 1976 година и ќе важи до 31 декември 1982 година.

Член 14

Корисници на средствата од претходниот член се:

1. Организацијата на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје:

— 3 пари од директните потрошувачи на електрична енергија, приклучени на преносната мрежа;

— 10 пари од потрошувачите на електрична енергија — домаќинствата;

— 3 пари од организациите на здружениот труд-потрошувачи на електрична енергија во областа на индустријата и земјоделството, приклучени на дистрибутивната мрежа;

— 25 пари од другите потрошувачи на електрична енергија, приклучена на дистрибутивната мрежа.

2. Организацијата на здружениот труд „Електромакедонија“ — Скопје:

— 5 пари од потрошувачите на електрична енергија — домаќинствата;

— 2 пари од организациите на здружениот труд — потрошувачи на електрична енергија во областа на индустријата и земјоделството, приклучени на дистрибутивната мрежа.

Член 15

Средствата од точка 8 на член 7 ќе се обезбедат од средствата на Фондот за обнова и изградба на Скопје за изградба на браната ХЕ „Козјак“ како неповратни средства за обезбедување на ретенционен простор за одбрана од поплави на град Скопје, согласно со решението за регулација на реката Вардар.

Член 16

Средствата од член 9 на овој договор ќе се уплатуваат со поднесувањето на завршната сметка на посебни сметки во Стопанската банка — Скопје, Централата.

Член 17

Средствата по основ на зголемувањето на цената на електричната енергија, предвидени со член 13, се уплатуваат на посебна сметка кај Стопанската банка — Скопје, Централата, од организацијата која му испорачала електрична енергија на потрошувачот во рок од 7 дена по наплатата.

Овие средства ќе се даваат на корисниците од член 4 за изградба на објектите од член 3 на овој договор, без обврска за враќање.

Организациите на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје и „Електромакедонија“ — Скопје земаат обврска за овие средства да извршат калкулативна пресметка во висина на своите анuitети, сметано по просечните услови на одобрените кредити од други извори на средства по овој договор и износот на анuitетите да го внесуваат во деловниот фонд наменски за изградба на електроенергетски извори, преносна и дистрибутивна мрежа.

Обврските од претходниот став организациите на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје и „Електромакедонија“ — Скопје, ќе ги утврдуваат со самоуправна спогодба со основните организации на здружениот труд — корисници на овие средства, по нивното конституирање.

Учесниците на овој договор се согласни правата и обврските од став 3 на овој член да можат да ги пренесат на интересните заедници за електро-стопанство и електродистрибуција за исти намени.

Член 18

Уплатените средства на основните организации на здружениот труд од член 9 на овој договор ќе им се вратат во 36 еднакви полугодишни анuitети, почнувајќи од 1 јануари 1983 година, со пресметување на камата по стапка од 3,25% годишно.

Каматната стапка од претходниот став банката може да ја зголеми уште за 0,5% на име пропишани задолжителни издвојувања во фондови и до 0,25% на име провизија и манипулативни трошоци.

Каматата на издвоените средства од член 9 на овој договор од денот на уплатата до денот на нивното ставање во отплата ќе се додава на главнината.

Член 19

Обврските меѓу Стопанската банка и основните организации на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје и „Електромакедонија“ — Скопје што произлегуваат од член 18 на овој договор ќе се регулираат со посебен договор.

Член 20

Средствата од овој договор наменети за финансирање на објектите од член 3, Стопанската банка — Скопје, Централата, ќе ги одобрува на организациите на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје и „Електромакедонија“ — Скопје односно на нивните основни организации на здружениот труд.

Одобрувањето и користењето на средствата ќе се врши по основ на договори склучени меѓу Стопанската банка — Скопје, Централата, и корисниците на средствата од претходниот став.

Здружените средства на основните организации на здружениот труд на „Електромакедонија“ — Скопје од член 9 и средствата од член 14, точка 2, Стопанската банка — Скопје, Централата, ќе ги пренесе на своите филијали, преку кои ќе се врши финансирање на објектите од дистрибутивната мрежа.

Член 21

За реализација на предвидената динамика за изградба на објектите, Стопанската банка — Скопје, Централата, се обврзува да донесува одлуки по барањата за инвестициони кредити во смисла на општите и поблиските услови за кредитирање најдоцна 45 дена од поднесувањето на комплетната економско-техничка документација.

Член 22

Условите под кои ќе се одобруваат кредитите на корисниците на средствата од член 20 на овој договор ги определува Стопанската банка — Скопје во согласност со Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 23

Организациите на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје и „Електромакедонија“ — Скопје, корисници на средствата, се обврзуваат одобрените средства да ги користат наменски за изградба на објектите од член 3 на овој договор, редовно да ги плаќаат стасаните анuitети по кредитите и да ги извршуваат и другите обврски предвидени со договорот за користење на средствата.

Член 24

Организациите на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје и „Електромакедонија“ — Скопје и Стопанската банка — Скопје ќе ангажираат и странски кредити за изградба на програмираните електроенергетски објекти од член 3 на овој договор.

Член 25

Службата на општественото книговодство — Централата за СР Македонија, ќе се грижи за издвојување на средствата од членовите 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 на овој договор.

Член 26

Споровите во врска со извршувањето на обврските од овој договор ќе се решаваат од арбитражна комисија составена од пет члена, од кои по еден член од Организацијата на здружениот труд „Електростопанство“ — Скопје, Организацијата на здружениот труд „Електромакедонија“ — Скопје, Стопанската банка — Скопје, Стопанската комора на Македонија и Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Доколку спорот не биде решен од арбитражната комисија, за неговото решавање ќе биде надлежен Постојаниот избран суд (арбитража) при Стопанската комора на Македонија.

Член 27

Општествениот договор, во името на учесниците на договорот, го склучуваат нивните овластени органи.

Општествениот договор се смета за склучен кога ќе го потпишат во истоветен текст овластените претставници-потписници на Општествениот договор.

Општествениот договор влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 до 31 декември 1982 година.

Републички секретар за индустрија и трговија,
м-р Александар Донов, с. р.

Член на секретаријатот на Претседателството на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,
Васил Димовски, с. р.

Потпретседател на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Кицо Нонковски, с. р.

Потпретседател на Стопанската комора на Македонија,
Љубомир Коруноски, с. р.

Генерален директор на Стопанската банка — Скопје, Централата,
Драган Захариески, с. р.

Директор на Љубљанската банка — филијала Скопје,
Атанас Мечев, с. р.

Главен директор на ОЗТ „Електростопанство“ — Скопје,
Џоца Николовски, с. р.

Директор на ОЗТ „Електромакедонија“ — Скопје,
Стево Матевски, с. р.

Собрание на општината на град Скопје,
дипл. инж. **Југослав Тодоровски, с. р.**

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — РАДОВИШ

62.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 29, став 1 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Радовиш, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите на работниците-корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд во здравството-даватели на услугите, одржана на 29 декември 1975 година донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ВО 1976 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1976 година се определува во височина од 8% од бруто личниот доход и други примања, во која се содржани:

— стапка на придонесот за задолжителни видови на здравствената заштита на осигурениците од 3%,

— стапка на придонесот за правата од здравствената заштита што припаѓаат на задолжител-

ните видови и другите права од здравственото осигурување од 5%.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од:

— 0,50% од остварениот доход намален за пресметаните законски и други обврски, освен данокот на доход,

— 0,50% од основницата од која се пресметува придонесот на здравственото осигурување предвиден со став 1 од овој член за организациите на здружениот труд и други организации и заедници кои не остваруваат доход.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство се определува по стапка во висина од 20% од нето личните приходи, односно од основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен по член 1 на оваа одлука.

Член 3

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на Заводот за вработување, за паричен надоместок на привремено невработени лица и на уживателите на пензија се определуваат во висина од 11,30% од исплатениот надоместок.

За лица пријавени во Заводот за вработување, основницата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено

невработените лица во време за кое се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување основицата не може да се определи на начин утврден со претходниот став, бидејќи не се исплаќа надоместок на привремено невработени лица, како основица за пресметување на придонесот служи основицата по која последен пат е пресметан придонесот за здравствено осигурување.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело, ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа по стапка од 0,71% од исплатениот надоместок.

Член 5

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и други општи акти на Заедницата, основицата за пресметување на придонесите е одредена во негов износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапки односно според тарифата пресметана за примена на негов личните доходи односно примањата.

Пресметувањето на тарифата на начин определен во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучиво се пресметуваат и се плаќаат во него износи, како и во случаи кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работните организации.

Член 6

Обврзникот за уплата на придонесот е должен согласно со член 105 од Законот при уплатата на придонесите за здравствено осигурување и посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основиците и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатницата согласно со одредбите од став 2 на овој член службата, односно поштата нема да го прими налогот-уплатницата во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 7

Придонесот го пресметуваат и го плаќаат обврзниците на начинот утврден со закон, со статутарна одлука на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Радовиш и другите општи акти на Заедницата.

Член 8

Со денот на примената на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стапките и тарифите на придонесите за здравственото осигурување на работниците и стапките на посебните придонеси за користење на здравствената заштита во странство за 1975 година бр. 01-1539/1 од 30 декември 1974 година („Службен весник на СРМ“, бр. 7/75).

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

29 декември 1975 година
Радовиш

Претседател,
Глигор Дунгевски, с. р.

Објасен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ВОЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Воениот суд во Скопје во имотноправната работа на тужителката државата СФРЈ — ВП. 5573 — Скопје, против тужениот Јовановски Митруц, од Битола, ул. „XVI-та“ бр. 14, сега живее во странство, поради регресна штета во износ од 5.000 динари, му го постави на тужениот за привремен застапник потполковникот во правната служба Саша Милан, воен бранител при овој суд, врз основа на член 77, став 2, точка 5 од ЗПП, бидејќи тужениот живее во странство а нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот во наведената правна работа сè додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Воениот суд во Скопје, ИП. бр. 22/74 од 25. XI. 1975 година. (181)

Воениот суд во Скопје во имотноправната работа на тужителката државата СФРЈ — ВП. 6897 — Сарајево, која по овластување ја застапува правобранителството при ВП 5573 — Скопје, против тужениот Мемик Изета од Тетово, ул. „Преспанска“ бр. 13, сега живее во странство, поради регресна штета во износ од 51.831,25 динари, му го постави за привремен застапник потполковникот во правната служба Саша Милан, воен бранител при овој суд, врз основа на член 77, став 2, точка 5 од ЗПП, бидејќи тужениот живее во странство и нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот во наведената правна работа сè додека тужениот или неговиот полномошник не се јават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Воениот суд во Скопје, ИП бр. 79/73 од 25. XI. 1975 година.

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје тужителката Ангелина Гошевска, родена Гроздановска, од Скопје, поднесе тужба за развод на брак против тужениот Благој Гошевски од Скопје, сега со непозната адреса.

Бидејќи сегашната адреса на тужениот е непозната, истиот се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, да ја достави сегашната своја адреса во судот. Во спротивно ќе му биде поставен старател кој ќе ги штити неговите интереси во овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1974/75. (15)

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужба на тужителката Ристовска-Томовска Параскева од село Горно Ботујше, Кичевско, против тужениот Ристовски Груов Ристо од село Горно Јеловце, Гостиварско, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ристовски Груов Ристо од село Горно Јеловце, Гостиварско, да се јави во овој суд или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно судот ќе му определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2256/75. (12)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Адифете Хадиу од село Желино, општина Тетово, родена Штрајку, против тужениот Мемет Хадиу од село Рашче, Скопско, роден на 1. X. 1942 година во село Рашче, од татко Реџеп Хадиу и мајка Садике, сега со непознато место на живеење, на работа во странство.

Се повикува тужениот Мемет Хадиу во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави лично на судот или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно ќе му се постави привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 992/75. (10)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Ристески Ристе од Прилеп, ул. „Цане Коњарец“ бр. 159, поднесе тужба до овој суд за утврдување на татковство, против Алија Асаноски од Прилеп, сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот Алија е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во спротивно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 566/75. (11)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Пред Општинскиот суд во Охрид во тек е постапката за наголемување на издршка по тужбата на малолетните тужители Живко, Никола и Владимир Деспотовски од Охрид, против тужениот Петар Деспотовски.

Бидејќи тужениот се наоѓа во странство со непознато местожителство, судот согласно член 77 од ЗПЦ, за негов привремен застапник го определи неговиот брат Деспотовски Илија од Охрид, ул. „Абас Емин“ бр. 28, кој ќе ги врши сите права и должности на законски застапник во овој спор, сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред овој суд, односно додека Центарот за социјална работа во Охрид не постави старател.

Од Општинскиот суд во Охрид, П. бр. 215 од 8. XI. 1974 година. (9)

КОНКУРСИ

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје

распишува

КОНКУРС

за реизбор во звањето асистент по предметите:

— Микробиологија,

— Млекарство.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, потврда за регулирана воена обврска, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земат предвид при разгледувањето. (48)

Советот на Болницата за нервни и душевни болести, с. Бардовци — Скопје

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место:

1. Одделенски медицински техничар-сестра 1

Услови за прием:

Кандидатите да имаат завршена виша медицинска школа со над 2 години пракса во струката.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетните пријави нема да се разгледуваат. (46)

Врз основа член 9, став 2 и член 11 од Самоуправната спогодба за меѓусебни односи на работниците во здружениот труд а во врска со член 16, став 1 од истата спогодба, Работничкиот совет — Комисијата за спроведување постапка за пополнување на работни места при „Електростопанство“ — Скопје ООЗТ ХЕ „Шпиље“ — Дебар

распишува

ПОВТОРЕН ОГЛАС

за пополнување на работното место:

— Референт за електроодржување — еден извршител

Покрај општите услови утврдени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, кандидатите за ова работно место треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено више техничко училиште — електро смер,

— да имаат 3 години работно искуство во струката.

Огласот е отворен 8 дена по објавувањето.

Молбите — пријавите со потребната документација да се доставуваат до Комисијата за спроведување постапка за пополнување на работни места при ООЗТ ХЕ „Шпиље“ — Дебар.

Некомплетираните и ненавреме доставените пријави нема да се земаат во разгледување. (47)

Здравствениот дом од Крива Паланка

распишува

КОНКУРС

за пополнување на работни места со неполно работно време и тоа:

1. еден педијатар, за работа еден ден неделно;
2. еден невропсихијатар, за работа еден ден во две недели;
3. еден биохемичар, за работа еден ден во две недели;
4. еден ортопед, за работа еден ден месечно; и
5. еден спиналист за ортодонција на вилици и заби, за работа еден ден месечно.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Личен доход и други услови за работа по договор.

Поблиски информации во управата или на телефон 75-054. (42)

Советот на Филолошкиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје,

распишува

КОНКУРС

за избор на наставници и соработници и тоа:

1. за еден наставник (во сите звања) по предметот методика на наставата по историја на книжевностите на народите на СФРЈ;
2. за еден лектор по предметот италијански јазик;
3. за еден асистент при Катедрата за славистика;
4. за еден асистент при Катедрата за германски јазик и литература;
5. за еден асистент при Катедрата за англиски јазик и литература;
6. за еден асистент при Катедрата за историја на книжевностите на народите на СФРЈ.

Кон пријавите таксирани со 2,00 динари, кандидатите треба да приложат: диплома за завршен филолошки факултет (соодветна група), куса биографија, список на објавени научни и стручни трудови и по еден примерок од трудовите. Пријавите со прилозите во 4 примероци, се доставуваат до архивата на Филолошкиот факултет — Скопје.

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето во „Нова Македонија“. (43)

Советот на Природно-математичкиот факултет — Скопје

распишува

КОНКУРС

за избор на наставници и соработници и тоа:

1. Во смисла на чл. 96, 105 и 112 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74):

1. за по еден наставник (во сите звања) по предметите:

- диференцијално и интегрално сметање,
- геометрија (топологија), и
- математичка анализа (два наставника);

2. за соработници: за еден асистент на Биолошкиот институт (реизбор), за еден помлад асистент на Хемискиот институт (избор).

Услови: За работните места под 1 (наставници) — кандидатите треба да имаат завршено соодветен факултет, соодветно академско и наставничко звање; за работните места под 2 — кандидатите треба да имаат завршено соодветно високо образование.

Покрај наведените услови кандидатите треба да ги исполнуваат и условите предвидени со Законот за високото образование.

Пријавите во 4 примероци, од кои едната таксирана со 2 динари таксени марки, се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон пријавата се приложува диплома за степенот на образованието, кратка биографија и список на научни трудови, со по еден примерок од истите.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (44)

Врз основа на член 32 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на станувањето — Кратово, Конкурсната комисија на Заедницата

распишува

КОНКУРС

за работното место секретар на заедницата односно секретар на стручната служба на Заедницата за станување

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружниот труд, пријавените кандидати треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1. да имаат висока или виша стручна подготовка, првенствено од правна или економска насока;
2. потребно работно искуство од станбената дејност;
3. да поседуваат морално-политички квалитети и да се истакнуваат со организаторски способности.

Личниот доход на избраниот кандидат му го определува Собранието на Заедницата во согласност со одредбите на Самоуправната спогодба за распределба на личниот доход.

Пријавите со сите комплетираните документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Заедницата.

Некомплетираните документи не се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (40)

Конкурсната комисија при Културно-образовната установа „Браќа Миладинови“ — Струга, врз основа на Одлуката бр. 02-25/1, чл. 13 од Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и чл. 74 од Статутот на Установата, го распишува следниот

КОНКУРС

за директор на установата (реизбор)

Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Законот, треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат висока стручна подготовка со над 3 години практика од кои двете последни во установа која се бави со образование на возрасни и културна дејност;

— више образование со над 7 години практика од кои последните 5 години во установа која се бави со образование на возрасни и културна дејност како и

— да не е осудуван за кривични дела наведени во чл. 134 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд;

— со судска одлука да не му е забрането вршење на должността директор;

— да има морално-политички квалитети.

Личен доход според Самоуправната спогодба за формирање и распределба на доходот и личните доходи.

Некомплетните документи не се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (45)

Конкурсната комисија при Работната организација за угостителство, туризам и комунални работи „Маврово“ — Маврови Анови врз основа на член 39 од Статутот на Работната организација, а согласно Одлуката на работничкиот совет за именување директор на Работната организација

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за директор на работната организација

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- да има висока стручна подготовка со 4 години работно искуство на раководно работно место;
- да има виша стручна подготовка со 6 години работно искуство на раководно работно место;
- да има средна стручна подготовка со 8 години работно искуство на раководно работно место; или

— да е ВКВ работник од градежна струка со 10 години работно искуство на раководно работно место.

Покрај горенаведените услови, кандидатите треба да го исполнуваат и овој услов: да поседуваат морално-политички квалитети, организаторски способности, да не се осудувани и против нив да не е покрената кривична постапка.

Кон молбите кандидатите треба да ги приложат следните документи:

- 1) Диплома — односно уверение во оригинал за завршено образование, односно квалификација;
- 2) Потврда за работно искуство;
- 3) Уверение да не се осудувани и дека против нив не е покрената кривична постапка.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи во работната организација.

Конкурсот е отворен 20 дена сметано од денот на објавувањето во дневниот печат.

Некомплетирани документи и документи добиени по рокот од 20 дена нема да бидат земени предвид за разгледување.

За резултатите по конкурсот кандидатите ќе бидат известени 20 дена по завршувањето на конкурсот.

Молбите со потребните документи да се поднесат до: Работната организација за угостителство, туризам и комунални работи „Маврово“ — Маврови Анови, до Конкурсната комисија. (41)

СОДРЖИНА

	Страна
28. Закон за распределба на дополнителните средства на општините за 1976 година —	49
29. Одлука за избор на претседател и судии на Судот на здружениот труд на Македонија — — — — —	49
30. Одлука за именување на заменик и помошници на републичкиот општествен правобранител на самоуправањето —	50
31. Одлука за избор на претседател и судија на Окружниот стопански суд — Битола и избор на судии на Окружен стопански суд — Скопје — — — — —	50
32. Одлука за разрешување и именување на	

претседател и член на Републичката комисија за културни врски со странство	50
33. Одлука за финансиска програма за шумување на голините во 1976 година —	51
34. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението во СР Македонија во 1975 година и за 1976 година — — — — —	51
35. Програма за користење на делот од приходите од републичките судски такси за 1976 година — — — — —	52
36. Одлука за утврдување на финансиска програма за создавање на вештачки ливади на ерозивни ораници и мелиорирање на природни ливади во ридскопланинското подрачје во СР Македонија во 1976 година	52
37. Одлука за разрешување и именување на членови на Советот на Средното училиште за внатрешни работи во Скопје — — —	53
38. Одлука за именување членови на Советот на Педагошката академија во Скопје	53
39. Одлука за именување претставник на самоуправниот орган на Споменикот на национално-ослободителната борба и Илинденското востание — Крушево — — —	54
40. Одлука за именување член на Работничкиот совет на Здружениот ветеринарен и сточарски институт на СРМ — ООЗТ Ветеринарен институт — Скопје — — —	54
41. Одлука за избор на претседател и членови на Заедничката комисија на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор за прашања на борците и инвалидите од војната — — — — —	54
42. Одлука за уважување оставка на делегатска функција — — — — —	55
43. Одлука за распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка Република Македонија за 1976 година —	55
44. Основна програма за работа на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	57
45. Упатство за изменување на Упатството за составување на завршната сметка на буџетите на Републиката и општините за 1974 година — — — — —	64
46. Упатство за изменување на Упатството за начинот на изготвувањето на завршната сметка на органите на управата за 1974 година — — — — —	64
47. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 31/75 од 24 декември 1975 година —	64

Општествени договори и самоуправни спогодби

61. Општествен договор за здружување на средствата за развој на електроенергетиката во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1976 до 1982 година — — — — —	65
---	----

Општи акти на самоуправните интересни заедници

62. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравственото осигурување на работниците и стапките на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство во 1976 година — —	68
--	----